



# СЛУЖ

## НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува секоја среда и по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ бр. 101-909880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 101-670860.

Среда, 1 фе

БЕЛГ

БРОЈ 7

ГОД VI

б/не 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

55.

Врз основа на чл. 17 и 18 од Законот за избор на народните пратеници за Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузното веќе и Веќето на народите) од 21 јануари 1950 година, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ донесува

### У К А З

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

За спроведувањето на изборите за Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, што се расписани за 26 март 1950 година се назначува Сојузна изборна комисија во следниот состав:

Претседател Петровиќ Витомир, претседател на Врховниот суд на ФНРЈ,  
заменик Бартош Милан, професор на Белградскиот универзитет,

секретар Вивода Маријан, претседател на синдикатите на државните службеници,

заменик Сесардич др Дражен, началник на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,

член Савиќ Кирило, професор на Белградскиот универзитет,

заменик Бјелајац Стојан, член на ЦК на Народната младина на Југославија,

член Чаловска Љиљана, член на Централниот одбор на АФЖ,

заменик Јовичевич Мило, секретар на Извршниот одбор на Народниот фронт на Југославија,

член Ванич Мирко, претседател на Месното синдикално веќе, Белград,

заменик Дермастија Маријан, гувернер на Народната банка на ФНРЈ,

член Јуркович Маријан, книжевник, Загреб,

заменик Младеновиќ Таса, книжевник, Белград,

член Нимани Ељсами, директор на рудникот Трепча,

заменик Стербник Јанош, претседател на Градската контролна комисија Нови Сад,

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 96

30 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина

на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Потпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

56.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ по предлог на Министерот на поморството на ФНРЈ, донесува

### УРЕДБА

#### ЗА РЕДОТ ВО ЛУКИТЕ

Член 1

Во цел на правилно ползување на поморските луки и несмекјавано вршење саобраќајот во нив, ќе се постапи по одредбите од оваа уредба при:

1) заштитата на брегот, лучките направи и урег-  
јаи, параходите и на обектите од млута;

2) обезбедувањето сигурноста на пловидбата и редот во луката;

3) движењето, пристанувањето, сидрењето и приврзувањето на параходите во луката;

4) укрцувањето и искрцувањето на патниците и теретот, вклучувајќи експлозивни и други опасни и по здравје штетни терети;

5) довогјањето на параходите во луката и кинисувањето од луката;

6) одржувањето редот на параходите во луката;  
7) спроведувањето на здравствените мерки во врска со поморскиот саобраќај.

Член 2

Редот во луките го одржуваат лучките капетани. Во случај на потреба тие можат да бараат помош и од други органи на државната управа.

Ако некој параход или одговорно лице не постапи по наредбата издадена врз основа на оваа уредба, лучката капетанија ќе превзема мерки наредбата да се изврши на терет и на ризик на параходот или на одговорното лице.

Член 3

Лучката капетанија е должна да превзема мерки за спречување на оштетувања и за одржување во исправна состојба светилките, другите поморски сигнали, брегот, лучките направи и другите постројки што се навогјаат под нејзин надзор.

Член 4

Насукан или потопен параход не смее да се држи во луката, како ни другите потопени предмети кои што смекјаваат при ползувањето на луката или ја загрозуваат сигурноста на саобраќајот во неа.

Неупотребивиот параход и параходот во растурање можат да се држат во луката само по дозвола на лучката капетанија.

Член 5

Во случај на пожар или друга незгода која што ја загрозува сигурноста во луката, лучката капетанија е должна да ги превземе сите мерки пожарот да се спречи, односно да се отклонат незгодите. Во тој случај параходите што се навогјаат во луката, должни се, на позив на лучката капетанија или на параходот што е во опасност, да помогнат во гасењето на пожарот односно во отклонувањето на незгодата. Параходот на кој што е предизвикан пожар должен е, по позив на лучката капетанија, да отплови од луката.

## Член 6

Во цел на одржување на редот и сигурноста во луцата, луцката капетанија превзема мерки и врши надзор над движењето и врзувањето на чамците, над лагјарењето со рибарење, спортските приредби, спортското веслање и едрење како и над капењето во луцата.

## Член 7

Движењето, пристанувањето, сидрењето, и приврзувањето на параходите во луцата се врши под надзор и по наредбите на луцката капетанија.

## Член 8

Укрцувањето и искрцувањето на патниците и теретите вклучувајќи ги експлозивите, другите опасни и по здравјето штетни терети се врши под надзор и надгледанија на луцката капетанија.

## Член 9

Додека е параходот во луцата на него мора да остане најмалку една третина од членовите на посадата на палубата, машините и општата служба, а по потреба и повеќе, но во таков состав да би можела во нужда да се изврши потребен маневар со параходот. На параходот што има најмалку по два офицера на палубата и на машините, во третината што останува на параходот мора да биде по еден офицер од палубата и од машините. Нокје секој параход по правило мора да има на палубата параходска стража.

Распремени параходи што се приврзани или укотвени во луцата мораат да бидат чувани. Начинот на чувањето како и бројот и составот на стражата каде е тоа потребно го одредува, спрема приликите, луцката капетанија.

## Член 10

На параходот што е во луцата не смеат да се вршат работи кои би можеле да проузрокуваат пожар или штета на брегот, луцките направи, луцките урегјан и на други параходи.

## Член 11

Заповедникот на параходот е должен да и пријави на луцката капетанија нестакот или самоволното оддалечување, а странскиот параход и искрцувањето на било кој член од посадата.

## Член 12

На параходот му е забрането да сообраќа со копното, другите параходи или лица кои од параходот пред да добијат од надлежната луцка капетанија, слободен саобраќај.

Исклученија од овие правила ќе пропише Министерот на поморството на ФНРЈ.

## Член 13

Редот на параходот во луцата го одржува заповедникот на параходот.

Ако заповедникот на параходот не може да го успостави побрскиот мир и ред на параходот, може да побара помош од луцката капетанија.

## Член 14

За секоја интервенција на параходот од страна на надлежните органи на државната управа освен на луцката капетанија мораат претходно да биде известен заповедникот на параходот, односно неговиот заменик, а исто така и луцката капетанија.

Ако со посебен меѓународен договор не е инаку прописано, надлежните органи на државната управа освен луцката капетанија можат да интервенисаат на параходот со странско знаме само со благовремено известување на најблискиот конзуларен претставник на односната држава.

## Член 15

Параходот може да ја напушти луцата дури кога добие дозвола од луцката капетанија.

## Член 16

За штетата сторена на поморски белеги, подводни каблови, на водоводни или електрични цевки, на брег и воште на сите луцки урегјан и направи што ги нане-

суваат параходот, параходските чамци, и други пловни објекти од плута во служба на параходот или членовите, на посадата во вршењето на службата, одговара заповедникот на параходот, параходовластникот, бродарот или органот на управување со бродот.

Луцката капетанија донесува решение со кое ја утврдува висината и одговорноста за штетата и го повикува одговорното лице да во одреден срок изврши поправка под стручен надзор или да ги плати трошковите за поправката.

Луцката капетанија може да побара од заповедникот на параходот или од лицата под чие се управување параходот илвојда, да во одреден срок положи гаранција со оглед на висината на сторената штета. Ако повиканиот не го стори тоа, луцката капетанија може да му забрани на параходот кинисување од луцата.

Ако штетата ја сторил домашниот воен параход, ќе се образдува меновитата комисија од претставниците од Министерството на народни одбори и Министерството на поморството на ФНРЈ, што ќе ја утврди одговорноста на сторителот и висината на штетата. Ако мешовитата комисија не би можела да донесе одлука, случајот ќе се изнесе пред државната арбитража.

## Член 17

Против решението донесено по ст. 2 чл. 16 од оваа уредба може да се подаде жалба до надлежната дирекција на луцата во рок од 15 дена од денот на приемот на решението од луцката капетанија.

Во рок од 30 дена по приемот на второстепеното решение може да се подаде тужба до надлежниот суд и до државната арбитража. Тужбата го одложува извршувањето.

## Член 18

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни морари поморски прекршоци:

1. секое лице што ги оштети светилките, и другите поморски белези, брегот, луцките направи и другите постројки што се навојтаат под надзор на луцката капетанија, доколку тоа не претставува кривично дело.

2. сопственикот или одговорниот раководител на органот на управување со параходот што држи во луцата:

а) насукан или потопен параход;

б) потопени предмети што го спречуваат исполнувањето на луцата или ја загрозуваат сигурноста на саобраќајот во неа;

в) неупотребливиот параход и параход во распрема без одобрение од луцката капетанија.

3) раководителот или друг одговорен службеник на луцката капетанија, кој во случај на пожар или други незгоди во луцата, не ќе ги превземе сите мерки да се спречи пожарот и незгодата да се отклони.

4. заповедникот на параходот што, на позив од луцката капетанија или параходот во опасност, во случај на пожар или други незгоди во луцата; не им помогне со својот параход во гасењето на пожарот или отклонувањето на незгодите.

5. заповедникот на чии што параход е избил пожар, ако на позивот од луцката капетанија, не исплови од луцата

6. заповедникот на параходот или друго одговорно лице што противно со издадените напатствија од луцката капетанија врши во луцата движење, пристајање, сидрење и врзување на параходот.

7. Заповедниците што, за време на бавањето на параходот во луцата, не оставаат на параходот прописан број на посадата.

8. Заповедникот на параходот или друго одговорно лице што врши или дозволи да на параходот во луцата се вршат работи што би можеле да проузрокуваат пожар или штета на брегот, луцките направи, и урегјан или на другите параходи.

9. Заповедникот на параходот што за време на баењето на параходот во луката, не и пријави на лучката капетанија нестанокоот, самоволно оддалечување, а странскиот параход и искривањето на било кој член од посадата.

10. Заповедникот на параходот што саобраќа со копно, и со други параходи или лица вон од параходот противно на одредбите од чл. 12 од оваа уредба.

#### Член 19

Одредбите од оваа уредба важат подеднако за домашните параходи како и за параходите со странско знаме.

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на странските воени параходи.

На домашните воени параходи односно на ливната посада се однесуваат членовите 4, 5, 6 и 7 како и чл. 12 од оваа уредба ако домашниот воен параход довогја од странство.

#### Член 20

Поблиски прописи за извршувањето на ова уредба ќе донесува Министерот на поморството на ФНРЈ во согласност со Министерот на народната одбрана.

#### Член 21

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

27 јануар 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поморството на ФНРЈ,

Вицко Крстулович, с. р.

## 57.

Врз основа на чл. 83 од Законот за државните службениците Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на соопштенијата на ФНРЈ, донесува

### УРЕДБА

**ЗА МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА СООПШТЕНИЈАТА НА ФНРЈ**

#### Член 1

Службеник од ресорот на Министерството на соопштенијата на ФНРЈ одговорен е за штетата што ќе ја стори на државата за време на вршењето на својата службена должност, по началата од граѓанското право и по прописите на оваа уредба.

#### Член 2

Ако е штетата сторена со работа на повеќе службеници накнадата се одредува сразмерно спрема утврдената одговорност за штетата на секој поедин службеник а ако не може да се утврди сразмерната одговорност за штетата, тогаш сите одговараат солидарно. За делот што не ќе може да се наплати, другите учесници одговараат на еднакви делови.

#### Член 3

Решение за задолжителното накнадување на штетата што ќе ја стори службеникот за време на вршењето на својата службена должност, донесува надлежниот старешина или редовен суд.

#### Член 4

Решение за накнада на штетата донесува:

1) Министерот на соопштенијата на ФНРЈ ако штетата изнесува од 100.000 до 500.000 динари или ако ја сторила штетата службеник на Министерството без оглед на нејзината висина;

2) главниот управник на главната управа и главниот директор на Главната дирекција ако штетата не преминува 100.000 динари;

Директорот на дирекцијата, управникот на управата и директорот на претпријатието ако штетата не преминува 50.000 динари;

4) шефовите на секциите, раководителите на воздухопловните пристаништа, директорите на техникумите и другите раководители на организационите единици од нивниот ранг ако штетата не преминува 5.000 динари.

Министерот на соопштенијата на ФНРЈ односно надлежниот старешина може пред почетокот и во текот на постапката за секоја сторена штета да подигне тужба кај надлежниот редовен суд.

#### Член 5

За штетата која што изнесува повеќе од 500.000 динари надлежен е редовниот суд.

#### Член 6

Решение за накнада на штетата донесува старешината од организационата единица во која што службеникот направил штета, или старешината на организационата единица на која што и припаѓа службеникот, односно старешината на повисоката организациона единица.

Поблиско одредување на надлежноста во смисла на одредбата од претходниот став врши Министерот на соопштенијата на ФНРЈ.

#### Член 7

Решение за накнада на штетата нема да се донесува ако штетата не преминува 1.000 динари или е утврдена во ценовникот, а службеникот даде пристап веднаш да ја плати.

#### Член 8

Висината на штетата се утврдува по ценовникот или по сметката на извршените исправки.

За оштетени предмети чија што вредност не е одредена со ценовникот, а чија исправка не може да се изврши веднаш или воопште нема да се врши, висината на штетата се утврдува со комисија.

Процената на штетата се врши спрема стварната вредност во времето и на местото на оштетувањето или спрема пазарните цени.

При процената на предметот се зема во оглед и губитокот на вредноста поради употреба.

#### Член 9

Комисијата за утврдување на штетата се состои од најмалку три члена; еден член го одредува синдикалната подружница а другите старешината на единицата во која што е сторена штетата.

Исклучително повисокиот старешина може да именува за членови на комисијата и други службеници.

Комисијата по завршенитог преглед и извршената проценка поднесува писмен извештај, кој што содржи место и време на сторената штета, налаз и проценка.

#### Член 10

Штетата предизвикана со несреќа ја утврдува записнички комисијата за иследување по повод на несреќа, која што е должна, покрај околностите и фактите одредени со посебните прописи да ги утврди и фактите во поглед на местото и времето на штетата, да даде налаз и проценка.

#### Член 11

За спроведената постапка надлежниот старешина (чл. 4) донесува образложено решение за накнадата на штетата, со напатствије за жалбата.

Со решението можат да се одредат и месечните рати во кои што ќе се врши накнада на штетата.

## Член 12

Против решението за накнадата на штетата службеникот може да се жали во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до старешината на непосредно повисоката организациона единица, односно до старешината на административно-оперативното раководство.

Ако решението за накнада на штетата го донел министер жалбата се поднесува до Владата на ФНРЈ.

Против второстепеното решение службеникот има право на тужба во рок од 30 дена од денот на приемот на решението до надлежниот редовен суд, како на редовен суд.

Тужбата, по правило, не го задржува извршувањето на решението.

## Член 13

Службеникот може да биде во текот на постапката ослободен од плаќање на штетата во целост или делимично.

Решение за ослободување од плаќањето на штетата донесува:

- 1) Владата на ФНРЈ, за ослободување преку динари 100.000;
- 2) Министерот на соопштенијата на ФНРЈ — за ослободување до 100.000 динари;
- 3) главниот управник на Главната управа и главниот директор на Главната дирекција — за ослободување до 50.000 динари;
- 4) управникот на управата и директорот на дирекцијата — за ослободување до 25.000 динари;
- 5) директорот на претпријатието, — за ослободување до 10.000 динари.

## Член 14

Од наплатувањето на целата или на еден дел на штетата на која што е службеникот осуден со правосилна пресуда на редовен суд може да се одустане. Решение за тоа донесува:

- 1) Владата на ФНРЈ — за откажување наплатата преку 100.000 динари;
- 2) Министерот на соопштенијата на ФНРЈ — за откажување наплатата до 100.000 динари.

## Член 15

При донесувањето на решението за накнада на штетата по чл. 13 и 14 од оваа уредба ќе се земаат во оглед околностите под кои што е штетата сторена особено опасност за погонот и со нив природно скопчаниот ризик тежината на службата, стек на другите околности што преку војната на сторителот допринеле да настане штетата, како и социјално-економските прилики на службеникот.

## Член 16

Прописите од оваа уредба ќе се применуваат и на сите предмети по кои што не е донесена одлука во прв степен до денот на влегувањето во сила на истата.

## Член 17

Се овластува Министерот на соопштенијата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, да издава потребни напатствија за спроведувањето на оваа уредба.

## Член 18

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

26 јануари 1950 година  
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на соопштенијата на ФНРЈ,

Божидар Масларич, с. р.

## 58.

Врз основа на чл. 31 од Законот за војните воени инвалиди, Владата на ФНРЈ, по предлог од Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА УРЕДБАТА ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ВОЗЕЊЕТО НА ВОЈНИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ И ДРУГИТЕ ЛИЦА ШТО УЖИВААТ ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА**

Во Уредбата за повластиците во возењето на војните воени инвалиди и другите лица што уживаат инвалидска заштита („Службен лист на ФНРЈ“ број 56/46) се врнат измени и дополнувања така да првостепениот текст гласи:

## УРЕДБА

**За повластиците за возењето на војните воени инвалиди и другите лица што се заштитени со Законот за војните воени инвалиди**

## Член 1

Војните воени инвалиди и другите лица заштитени со Законот за војните воени инвалиди имаат право на бесплатно возење со железница, автобуси и државни поморски и речни параходи во домашниот саобраќај, кога патуваат поради стекнувања или ползувања на инвалидските права.

Како доказ дека тие лица патуваат поради стекнувања или ползувања на инвалидските права ќе служи поканата или упутот на надлежните органи со лична карта.

## Член 2

Право на бесплатно возење можат да ползуваат војните воени инвалиди во I, II и III класа на железниците и параходите, и тоа:

- а) инвалидите на I и II група во I класа на железниците и параходите;
- б) инвалидите на III, IV, V и VI група во II класа на железниците и поморските параходи а во I класа на речните параходи;

в) инвалидите на VII, VIII, IX и X група во III класа на железниците а во II класа на параходите;

Другите лица заштитени со Законот за војните воени инвалиди можат да ползуваат бесплатно возење во III класа на железниците а во II класа на параходите.

Инвалидите на VII, VIII, IX и X група кога патуваат на болничко или санаториумско лекување имаат право на II класа на железниците и поморските параходи, а на I класа на речните параходи.

Војните воени инвалиди и другите лица заштитени со Законот за војните воени инвалиди кои што се работници, наместеници или службеници, без оглед

на групата (неспособноста), правото на бесплатно возење можат да го ползуваат и во онаа класа на која што имаат право кога патуваат службено ако е таа поповолна.

#### Член 3

Војните воени инвалиди кога патуваат по приватна работа имаат право три пати годишно (заминување и враќање) на возење со попуст од 75% од цената на возната карта на железниците, автобусите и државните поморски и речни параходни во домашниот саобраќај, врз основа на книшката за повластеното возење која што ја издава Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ.

Книшките за повластеното возење им се издаваат на војните воени инвалиди бесплатно.

Повластеното возење можат да го ползуваат војните воени инвалиди во сите класи на железниците, без оглед на групата и процентот на неспособноста.

#### Член 4

Кај издавањето на карти за возење војните воени инвалиди имаат право на првенство.

#### Член 5

Во случајите кога инвалидот умре во болница, санаториум или во некое друго место каде се навогјај на лекување, можат неговите посмртни остатоци бесплатно да се пренесат со железница или параход во цел на закопување до местото на боровокот.

Право на бесплатно превозење има и еден пратител на умрениот инвалид и тоа во III класа на железниците а во II класа на параходите.

#### Член 6

Пратителот на инвалидот од I група има право на бесплатно возење и тоа во истата класа во која што патува инвалидот, без оглед да ли инвалидот патува бесплатно или со повластено возење.

Превозот на книшката на инвалидот од I група се врши бесплатно со истото превозно средство.

#### Член 7

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат и на лицата што се заштитени со законот за мирнодопските воени инвалиди.

#### Член 8

Поблиски напатствија за спроведување на оваа уредба ќе издава Министерот на железниците на ФНРЈ, Министерот на соопштенијата на ФНРЈ односно Министерот на поморството на ФНРЈ секој за својот делокруг во согласност со Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ.

#### Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и министер на народната одбрана  
Маршал на Југославија.

Јосип Броз-Тито, с. р.

#### 59.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

### УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ЕДЕН ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ДРУГ ДРЖАВЕН ОРГАН

#### Член 1

Членот 2 од Уредбата за пренесување на државните стопански претпријатија од надлежноста на еден во надлежност на друг државен орган се менува и гласи:

„Поради одржување планската и буџетската дисциплина преносот на државните стопански претпријатија од надлежноста на еден во надлежност на друг државен орган може да се врши на крај на секое тромесечје во кое што решението е донесено.

Исклучително од одредбата на предниот став а по претходна согласност на надлежната планска комисија, пренесувањето на државните стопански претпријатија може да се врши во текот на едно тромесечје“.

#### Член 2

Во членот 7 во последниот ред изоставени се зборови „и надлежните плански комисији“, така да членот 7 гласи:

„Преносот и предавањето на државните стопански претпријатија во смисла на чл. 2 од оваа уредба ќе се врши комисијски. Комисијата ја сочинуваат во еден претставник од министерството (комитетот) односно органот под чија што управа се навогја претпријатието, од министерството (комитетот) односно органот под чија што управа се пренесува претпријатието и претставниците од надлежните министерства за финансии односно поверенства за финансии на народните одбори“.

#### Член 3

Во членот 9 се додава трети став кој што гласи:

„Министерство (комитет) односно орган под чија што управа се пренесува претпријатието должен е записникот за извршеното пренесување со билансот и извештајот за работата и работењето на претпријатието да ги испрати до надлежната планска комисија, спрема значењето на органот во чија што надлежност се пренесува претпријатието“.

#### Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

## 60.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, во врска со чл. 53 од Законот за даноците, Владата на ФНРЈ, на предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

## УРЕДБА

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОДОТ

## Член 1

Членот 1 се менува и гласи:  
„На подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија се воспоставуваат следни форми на данокот на доход:

- 1) данок на доход на земјоделските домаќинства;
- 2) данок на доход на задругите и задругарите;
- 3) данок на доход на занаетските домаќинства; и
- 4) данок за доход од другите занимања и имоти“.

## Член 2

Во одделот „III — Посебни одредби“ пред членот 7 се бришат зборовите: „1) Данок на доход на работниците, наместениците и службениците“, а пред називот на даночните форми пред членот 15, 26, 30 и 35 место: 2, 3, 4 и 5 се ставаат: 1, 2, 3 и 4.

## Член 3

Членовите 7 до 14 се бришат:

## Член 4

Точ. 1 на чл. 18 се менува и гласи:  
„1) Приходите од работниот однос и приходите на кои што се наплатува данок со обустава при исплатата“.

## Член 5

Ставот 2 на чл. 32 се менува и гласи:  
„Во доходот не се внесуваат приходите од работниот однос и приходите на кои што се плаќа данокот со обустава при исплатата.“

## Член 6

Ставот 3 чл. 36 се менува и гласи:  
„При утврдувањето на доходот спрема кој што се пресметува данокот ќе се применуваат одредбите од чл. 32 и 33 од оваа уредба“.

## Член 7

Членот 46 се менува и гласи:  
„На износите на данокот што не се уплатени во одредените срокови ќе им се засмета годишна камата од 6%. Исклучително, нема да се наплати камата поради неблагоприятна уплата на данокот на доход кој што се наплатува со обустава при исплатата. Во овој случај наместо камата може да се изрекне казна поради даночни прекршок“.

## Член 8

Членот 49 се менува и гласи:  
„Против сите првостепени решенија донесени по оваа уредба се подава жалба до непосредниот повисок државен орган кој што за неа конечно одлучува: Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот на објавувањето на разрешот на данокот на уобиचाен начин односно од приемот на решението, а решението по истата мора да се донесе за 30 дена од денот на неговото давање.“

Жалбата не го задржува наплатувањето на данокот.

## Член 9

Во членот 55 се бришат зборовите: „освен за данокот на доход на работниците, наместениците и службениците“.

## Член 10

Членот 56 се менува и гласи:  
„Напатствија и објасненија за применувањето на оваа уредба донесува Министерот на финансите на ФНРЈ“.

## Член 11

Членот 57 се менува и гласи:  
„Ако стечувањето и губењето на некои права зависат од висината на данокот ќе се земе во оглед само данокот на доход.“

Ако е даночниот обврзник домаќинство а стечувањето и губењето на правото на еден член од домаќинството зависи од висината на данокот, тогаш данокот на домаќинството се дели со бројот на членовите па се зема во оглед данокот кој што отпаѓа на еден член. Под данокот на домаќинството се подразбира како данок што е разрезан на самото домаќинство, така и данокот што го плаќаат неговите поодделни членови.

Исклучително од одредбите од претходниот став, висината на пензиските принадлежности и висината на данокот на наследства и подароци ќе се одредува спрема данокот кој што би го плаќал на своите лични приходи примателот на пензија односно спрема данокот кој што би го плаќале на своите лични приходи наследниците односно подарокопримателите.

Како даночни цензус по приходите од работниот однос на кој што не се плаќа данокот на доход, се зема 4,7% од тие приходи. Исклучително, при утврдувањето на инвалиднината на еден член од домаќинството, нема да се зема во оглед вака пресметаниот цензус на приходите од работниот однос на другите членови на домаќинството.

Специјални прописи со кои што стечувањето и губитокот на некои права е условено со висина на данокот на доходот на домаќинството како целост ќе важи додека не се сообразат кои одредбите од ставот 2 на овој член“.

## Член 12

Се овластува Министерот на финансите на ФНРЈ да ги пропише стопите, начинот на пресметката и уплатата на разликата во цените на производите и услугите односно разликите во платата што настапила поради укинувањето на данокот на доход на работниците, наместениците и службениците“.

## Член 13

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

21 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ  
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

Милентије Попович, с. р.

61.

Врз основа на чл. 54 од Уредбата за данокот на доход а по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОДОТ

## I.

За пресметувањето на данокот на доходот на земјоделските домаќинства се прописуваат следните стопи:

На даночната основица	Даночна стопа
до 12.000	од 3 до 4,5%
преку 12.000—20.000	„ 3,5 до 5%
„ 20.000—30.000	„ 4 „ 6%
„ 30.000—50.000	„ 6 „ 9,5%
„ 50.000—80.000	„ 9 „ 16,5%
„ 80.000—120.000	„ 16 „ 30%
„ 120.000—160.000	„ 27 „ 41%
„ 160.000—200.000	„ 36 „ 49%
„ 200.000—250.000	„ 40 „ 59%
преку 250.000	преку 52%

Земјоделските домаќинства кои што употребуваат наемна работна сила плаќаат данок за 5 до 15% поголем од данокот пресметан по предните стопи. Од ова зголемувањето се изземат оние домаќинства што употребуваат тугја работна сила релативно кратко време за сезонски работи што најголем дел на земјоделските домаќинства ги врши со помош на тугја работна сила, како и оние земјоделски домаќинства чии што членови поради болест, старост и малолетност се неспособни за работа како и на домаќинствата што немаат работна сила поради губиток во Народно-ослободителната војна, членови способни за работа или поради тоа што членовите им се навогјаат на отслужување воениот срок или се на вежба во Југословенската армија.

Поблиски прописи за применување на одредбите од претходниот став ќе донесе владата на народната

## На даночната основица

до 6.000	Даночна стопа	2,5%
од 6.000	„ 12.000 150 дин.	+ 3%
„ 12.000	„ 20.000 330 „	+ 4%
„ 20.000	„ 30.000 650 „	+ 5,5%
„ 30.000	„ 50.000 1.200 „	+ 9%
„ 50.000	„ 80.000 3.000 „	+ 14%
„ 80.000	„ 120.000 7.200 „	+ 21%
„ 120.000	„ 160.000 15.600 „	+ 40%
„ 160.000	„ 200.000 31.600 „	+ 65%
„ 200.000	„ 250.000 57.600 „	+ 70%
преку	„ 250.000 92.600 „	+ 75%

Занаетските домаќинства што се занимаваат со квалитативно занаетско производство, како и оние што се занимаваат со уметнички и специјални занаети, ќе плаќаат данок 50% понизок од данокот што се пресметан по предните стопи.

Занаетските домаќинства што во својата работа ползуваат тугја работна сила ќе плаќаат данок до 20% поголем од данокот пресметан по предните стопи. Учениците во стопанството не се сметаат за тугја работна сила.

Поблиски прописи за применувањето на одредбите од претходните два става ќе донесе владата на народната република.

## На даночната основица

до 12.000	Даночна стопа	3%
од 12.000	„ 20.000 360 дин.	+ 5%
„ 20.000	„ 30.000 760 „	+ 7%
„ 30.000	„ 50.000 1.460 „	+ 9%
„ 50.000	„ 80.000 3.260 „	+ 14%
„ 80.000	„ 120.000 7.460 „	+ 25%
„ 120.000	„ 160.000 17.460 „	+ 48%
„ 160.000	„ 200.000 36.660 „	+ 60%
„ 200.000	„ 250.000 60.660 „	+ 65%
„ 250.000	„ 300.000 93.160 „	+ 70%
преку	„ 300.000 128.160 „	+ 75%

република водејќи сметка процентите на наголемувањето на данокот да бидат одредени сразмерно на обимот на ползувањето на тугја работна сила. Истовремено владата на народната република ќе одреди граница до која што употреба на тугја работна сила не повлечува наголемувањето на данокот.

## II.

Данокот на доходот на задругите и задругарите плаќаат:

1) земјоделските задруги, и тоа:

а) селанските работни задруги за приходите што ги делат на задругарите спрема работата — спрема пропорционалната стопа од 3%;

б) другите земјоделски задруги за приходите што ги делат на задругарите спрема работата — по пропорционалната стопа од 4%.

Земјоделските задруги не плаќаат данок на оној дел од доходот што се внесува во задружните фондови, без оглед за која цел овие фондови се наменети.

2) Занаетските и другите задруги за приходите што се внесуваат во задружните фондови — по пропорционалната стопа од 4% освен приходите кои што се ослободени по чл. 28 од Уредбата за данокот на доход, а на приходите кои што им се делат на задругарите спрема работата — по пропорционалната стопа од 5%.

3) Доколку задругите им делат на членовите доход и спрема уделите односно спрема обемот, на нивното работење со задругата, на така поделен доход плаќаат данок за 25% понизок од данокот пресметан по стопата на данокот на доходот на земјоделските домаќинства.

Во овој случај пресметувањето на данокот се врши спрема доходот кој што просечно отпаѓа на едно домаќинство.

## III.

За пресметувањето на данокот на доходот на занаетските домаќинства се прописуваат следните стопи:

## Даночна стопа

Даночна стопа	2,5%
од основницата преку	6.000
„ „	12.000
„ „	20.000
„ „	30.000
„ „	50.000
„ „	80.000
„ „	120.000
„ „	160.000
„ „	200.000
„ „	250.000

## IV

За пресметувањето на данокот на доход кај другите занимања и имоти се прописуваат две скали на стопи. По првата скала ќе се пресметува данокот на домаќинствата на лекарите, забните лекари и дентисти, ветеринарите, бабиците и адвокатите. По другата скала ќе се пресметува данокот на сите други обвезници по оваа форма доколку не се предвидени одделни пропорционални стопи.

Првата скала на даночните стопи на данокот на доходот од другите занимања и имоти гласи:

## Даночна стопа

Даночна стопа	3%
од основницата преку	12.000
„ „	20.000
„ „	30.000
„ „	50.000
„ „	80.000
„ „	120.000
„ „	160.000
„ „	200.000
„ „	250.000
„ „	300.000

Данокот по предната скала се пресметува само на приходите што произлегуваат од лекарската, забо-лекарска, дентистичка, ветеринарна, бабичка и адво-катска пракса, како и на приходите од кочијашки и авто-такси занимања. Доколку овие лица имаат и при-

ходи од имот на овие приходи ќе им се пресметува да-нокот одвсено по другата скала на данокот на дохо-дот од другите занимања и имоти.

Другата скала на даночните стопи на данокот на доход од другите занимања и имоти гласи:

На даночната основица			Даночна стопа	
од	до	1.200 лин.		од 6—10%
12.000	20.000	1.200 лин.	+ 18%	од основицата преку 12.000
" 20.000	" 30.000	2.640 "	+ 20%	" " 20.000
" 30.000	" 50.000	4.640 "	+ 30%	" " 30.000
" 50.000	" 80.000	10.640 "	+ 40%	" " 50.000
" 80.000	" 120.000	22.640 "	+ 60%	" " 80.000
" 120.000	" 160.000	46.640 "	+ 70%	" " 120.000
" 160.000	" 200.000	74.640 "	+ 80%	" " 160.000
" 200.000	" 250.000	106.640 "	+ 85%	" " 200.000
преку	" 250.000	149.140 "	+ 90%	" " 250.000

## V

1) Носачи, тестераши, улични продавачи на ве-сници, чистачи на обувки и слични работници плаќаат данок во следните износи:

- а) во местата до 5.000 жители 100 динари годишно;  
 б) " " " 20.000 " 150.— " "  
 в) " " " 50.000 " 200.— " "  
 г) " " " 100.000 " 300.— " "  
 д) " " преку 100.000 " 400.— " "

2) Добивачи при кладење на трки, спортски и други приредби по стопата од 10%.

3) Забавни дукјани што патуваат 3% од сврше-ниот промет.

4) Сите други дукјани што патуваат во постојан годишен износ од 400 динари.

## VI

Во случајот дека со ова решение се одредени оквирни стопи владата на народната република во

границите на далесните оквири ќе пропише конечни стопи за своето подрачје, водејќи при тоа сметка за принципите за одредување даночни стопи што се по-ставени со Уредбата на Владата на ФНРЈ по данокот на доходот.

## VII

Ова решение влегува во сила со денот на обја-вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-родна Република Југославија, со тоа по овие стопи има да се изврши разрез на данокот и за 1949 година.

IV бр. 444

21 јануари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ,  
 и Министер на народната одбрана  
 Маршал на Југославија,  
 Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ,  
 Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,  
 Милентије Попович, с. р.

## 62.

Врз основа на чл. 9 од Уредбата за работни норми („Службен лист на ФНРЈ“ број 109/49), прописувам

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА КОМИ-СИЈАТА ЗА РАБОТНИ НОРМИ ВО ЕЛЕКТРОСТО-ПАНСТВОТО

## Член 1

При сите претпријатија за производство и дистри-буција на електрична енергија, за монтажа на електро-стопански постројки, за производство на електротех-нички порцулан и за производство на електрични апа-рати на Министерството за електростопанството на ФНРЈ, при генералните и главни дирекции на електро-стопанство како и при Министерството на електросто-панството на ФНРЈ, се формираат комисији за работни норми како советодавни органи на раководителите на претпријатијата и надлештвата за утврдување работни норми.

## Член 2

Комисијата за работни норми ја назначува: во претпријатијата — директорот на претпријатието, во генералните и главните дирекции — генералниот од-носно главниот директор, а во Министерството на елек-тростопанството на ФНРЈ — Министерот на електро-стопанството на ФНРЈ.

## Член 3

Комисијата за работни норми се состои од 5 до 8 члена и тоа: претседател, потпретседател, секретар и 3 до 5 членови во комисиите при претпријатијата, а 2 односно три члена во другите комисији.

## Член 4

При генералните и главните дирекции и при Ми-нистерството на електростопанството на ФНРЈ се фор-мираат, по правило две комисији за работни норми и тоа: при секторот за оперативен погон и при секторот за оператива на изградбата.

## Член 5

Во комисијата при претпријатијата, за претседател се одредува по правило техничкиот раководител, за потпретседател претставител од синдикалната подру-жница, за секретар исрмирец, а за други членови два ударника или два најдобри работници кои што ги испол-нуваат работите за кои што се разгледува работната норма. Претседателот, потпретседателот и секретарот се постојани членови на комисијата, а другите членови се сменуваат спрема тоа кои норми се разгледуваат.

## Член 6

Во комисиите при генералните и главните дирек-ции, по правило, за претседател на комисијата се од-



редува генералниот односно главниот инженер од чиј делокруг на работата се разгледуваат работните норми, за потпретседател делегат од Земскиот одбор на синдикатите на металците, за секретар шефот на бирото за норми, а за другите два члена претставители од дотичниот сектор при кој што е формирана комисијата.

#### Член 7

Во комисијата при Министерството на електростопанството на ФНРЈ, по правило, за претседател на комисијата се одредува помошникот на министерот од чии делокруг на работата се разгледуваат работните норми, за потпретседател претставител од Централната управа на синдикатите на металците, за секретар шефот на бирото за норми, а за други членови генералниот инженер на производството односно изградбата, началникот на планот за производство односно изградба и директорот на Бирото за унапредување на електростопанството.

#### Член 8

Отсатните членови на комисијата ги застапуваат оние лица кои што ги застапуваат и во службената должност, воколку не се одреди поинаку.

#### Член 9

Претседателот на комисијата при претпријатието, генералната и главната дирекција може, ако тоа го најде за потребно, да повика во комисијата и други лица од соодветните одделенија заради советување по конкретни прашања.

#### Член 10

Задачите кои што ги исполнува секоја комисија за работни норми во својот делокруг се:

- 1) да се грижи за спроведувањето во живот на соодветните прописи и напатствија од областа за работни норми;
- 2) да дава мислење на директорот на претпријатието, на генералниот или главниот директор односно на Министерот за електростопанство на ФНРЈ и за нормите кои што се утврдуваат;
- 3) да ги прегледава предлозите по прашењето за работни норми,
- 4) да предложи ревизија на работните норми и основните норми, под условите предвидени во членот 12 на Уредбата за работните норми.
- 5) да дава критичка оценка на извештајот за степењот од производноста на трудот,
- 6) да дава предлози по отворени прашања во врска со нормирањето,
- 7) да води сметка за стручното издигнување на кадрови на нормирани.

#### Член 11

Покрај задачите од претходниот член:

1. Комисиите при претпријатијата водат сметка за правилната распределба на работите во групи и даваат свои предлози во врска со тоа, комисиите при генералните и главни дирекции ја контролираат таа нивна работа и сами даваат свои предлози, а комисијата при Министерството за електростопанство на ФНРЈ уште става и ги разработува предлозите за измени и дополнења на Правилникот за распоредот на работите во групи.
2. комисиите при генералните и главните дирекции и комисиите при Министерството за електростопанство на ФНРЈ даваат напатствија за работа на лониските комисии.

#### Член 12

Комисиите одржуваат состаноци спрема потребите, но најмалку еднаш месечно.

Седниците на комисиите ги свикнува претседателот и предлага дневен ред.

#### Член 13

За седниците на комисиите секретарот води записник во кој што обврзно се внесуваат и одвоените мислења на членовите на комисијата.

Записникот го потпишуваат сите присутни членови, а во срок од три дена два примерка од записникот се доставуваат на повисокиот орган.

Член на комисијата, чието мислење не е усвоено од страна на комисијата, може непосредно сам да го достави своето образложено мислење до повисокиот орган.

#### Член 14

Секретарот на комисијата е должен да се грижи за подготвувањата на документациите на предметот кој што се навојда на дневен ред.

#### Член 15

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2539

18 јануари 1950 година

Белград

Министер на електростопанството на ФНРЈ,  
инж. Никола Петровиќ, с. р.

#### 63.

Врз основа на чл. 1, 2, 3, 4 и 6 од Уредбата за исплата на премиите на работниците и службениците за остварените заштеди („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/49), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗАШТЕДА НА ГОРИВО И МАШИНОСТРОЈНИТЕ ОБЕКТИ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

##### Заштеда на горивото

#### Член 1

За конкретно остварената заштеда на горивото на пловните обекти спрема прописаните норми, кои што одговараат на средниот плански норматив, им припаѓа премија на нормираната машинска посада на пловните обекти што остваруваат заштеда, како и на палубната посада и на службениците од организационата единица (главната дирекција, претпријатија и сл.), кои со својата работа непосредно или посредно допринесуваат кон постигнувањето на заштедата.

#### Член 2

Премијата за заштеда на гориво на пловните обекти може да се даде на учасниците од чл. 1 до износот од 60% од вредноста на заштедата, која што се утврдува со упоредбата на остварениот утрошок на гориво со прописаните норми на утрошок.

#### Член 3

Нормите на утрошок на гориво на пловните обекти со сопствен погон се утврдуваат и тоа:

- 1) за еден тонски километар на утоваренот терет;
- 2) за еден километар на теретњациите во влечење;
- 3) за еден параходски километар;
- 4) за еден кубни метар на избагеруван или истоварен материјал со крвалка;

5) за еден час на работа на локалните или споредните работи;

6) за еден час на работа на помошните постројки;

7) за еден час на давање на пара поради греење.

Нормите под 1, 2 и 3 се утврдени поодделно за секој сектор на пловниот пат, за узводно и низводно пагување.

#### Член 4

Нормите на утрошокот на гориво на пловните објекти од внатрешната пловидба ги утврдуваат техничките служби на организационите единици по одобрување на административно-оперативниот раководител. Нормите се утврдуваат со прилагодување кон специфичките услови на работењето на поедините сектори од пловниот пат и планираните нормативи.

#### Член 5

Нормите на утрошокот на горивото се утврдуваат во нормален јаглен.

Како нормален јаглен се смета јагленот кој што при сагорувањето на еден килограм јаглен во ложницето на параходските котлови испарува 4,5 кг нормална пара.

Под нормална пара се подразбира парата добиена од водата од 0°C во парата од 100°C под натиск од 1 апсолутна атмосфера, а која што, следователно на тоа, содржи 639 калории.

Нормите за течни горива (плинско уље, уље за ложење, моторен бензин) се утврдуваат во стварните количини на тие горива.

#### Член 6

Пресметувањето на поедини видови на гориво на нормален јаглен се врши со множење на утрошената количина со нејзиниот еквивалент.

Еквивалентот е број кој што покажува однос на корисните калории добивени со сагорување на еден кг од тоа гориво и корисните калории на нормалниот јаглен. Еквивалентот се пресметува спрема образецот

$$e = \frac{Qd \times \eta_k}{2875}, \text{ каде } e:$$

$Qd$  = долна топлотна сила на работното гориво  
 $\eta_k$  = (ета-к) коефициент на корисното дејствие на котелот што се постигнува со сагорување на тој јаглен во ложницето на одредениот пловен објект.

2875 — корисни калории што ги дава еден килограм на нормален јаглен сагорувачки во ложницето на одредениот пловен објект.

#### Член 7

Како основ за пресметка на еквивалентот на поедини видови на гориво служи техничката проба на испарувањето на одредениот пловен објект и под одредени услови и хемиската анализа на односното гориво.

Еквивалентите за поедини видови гориво ги утврдува органот кој што ќе го одреди Министерот на соопштенијата на ФНРЈ.

#### Заштеда на мазива

##### Член 8

За заштеда на мазиво на пловните објекти од внатрешната пловидба прсмија и припаѓа на машинската посада.

##### Член 9

Премијата за заштедата на мазивото се дава на учесниците од чл. 8 на овој правилник во износот до 70% од вредноста на заштедата која што се утврдува со упоредба на остварениот утрошок на мазивото со прописаните норми на утрошокот.

#### Член 10

Нормите на утрошокот на мазивата се утврдуваат во нормално мазиво. Нормите ги утврдуваат техничките служби на организационите единици по одобрување на административно-оперативниот раководител.

Како нормално мазиво се смета средното лежишно уље (113 02 06 15).

#### Член 11

Пресметување на секое мазиво на нормално мазиво се врши со множење на утрошената количина со неговиот еквивалент.

Еквивалентот за поедини видови на мазива е однос на цената на мазивото за кој еквивалентот се бара спрема цената на нормалното мазиво.

Еквивалентот за поедини видови мазиво го утврдува органот што ќе го одреди Министерот на соопштенијата на ФНРЈ.

#### Завршни одредби

##### Член 12

Пресметковниот период за исплата на премијата за заштедата на горивото и мазивото е календарски месец.

##### Член 13

Премијата за уштедата на горивото постигната на пловните објекти од внатрешната пловидба од февруари до ноември 1949 година ќе се исплати по досегашните прописи.

##### Член 14

Исплатата на премиите по овој правилник паѓа на терет на остварените заштеди.

##### Член 15

Поблиски прописи за применувањето на овој правилник дава Министерот на соопштенијата на ФНРЈ.

##### Член 16

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а плаќањето на премиите по него ќе се врши од 1 ноември 1949 година.

Бр. 8976

30 декември 1949 година

Белград

Министер на соопштенијата на ФНРЈ,  
 Божидар Масларич, с. р.

Согласен,

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ  
 Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,

Милентије Попович, с. р.

64.

Врз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за проширување важноста на сојузните прописи за струките на сите државни службеници во ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/49), прописувам:

## Н А П А Т С Т В И Е

### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИПРАВНИЧКАТА СЛУЖБА, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И СТРУЧНИТЕ КУРСЕВИ ВО ФИНАНСИСКАТА СТРУКА

I. Прописите на правилникот за приправничката служба, стручните испити и стручните курсеви во фи-

нансиската струка („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 65/48) ќе се применуваат на сите финансиски службеници во Федеративна Народна Република Југославија придржувајќи се кон ова напатство.

II. Одредбите за стручните испити (чл. 5 до чл. 18 од правилникот) ќе се применуваат на службениците од финансиската струка на народните републики и народните одбори на следен начин:

1) програмата на предметите на општиот дел на стручниот испит за сите звања од финансиската струка во Федеративна Народна Република Југославија ја пропишува Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ (чл. 10 од правилникот).

2) специјалниот стручен дел на стручните испити во финансиската струка е ист за сите службеници од истото звање на оваа струка во Федеративна Народна Република Југославија (чл. 11 од правилникот).

3) стручните испити за звањето помлад финансиски референт и помлад даночник службениците на финансиската струка на народните републики и народни одбори ќе ги полагаат кај министерствата на финансиите на народната република.

4) стручните испити за звањето помлад каснер, помлад книговодител, помлад финансиски манипулант и помлад кредитен комерцијалист службениците на народните републики и на народните одбори ќе ги полагаат:

а) кај министерството на финансиите на народната република приправниците во служба кај ова министерство;

б) кај министерствата на народните републики, комитетите и комисиите на владата на народната република и кај претседателството на владата на народната република приправниците во служба при овие ресори односно кај нивните подредени организациони единици и нивните установи и претпријатија и по ресорната линија приправниците кај народните одбори и нивните претпријатија и установи.

в) кај Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната Покраина Војводина приправниците во служба на овој одбор, односно кај него подредени организациони единици, нивните установи и претпријатија и приправниците кај народните одбори од подрачјето на Автономната покраина Војводина и нивните установи и претпријатија.

г) кај Обласниот извршен одбор на обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохиска Област приправниците во служба кај овој одбор, односно кај нему подредените организациони единици и нивните установи и претпријатија и приправниците кај народните одбори од подрачјето на Автономната Косовско-метохиска Област и нивните установи и претпријатија;

д) кај извршните одбори на обласните народни одбори приправниците на поверенствата за финансиите на народните одбори и приправниците кај републиките и локалните кредитни претпријатија од територијата на односната област.

е) кај извршните одбори на народните одбори на градовите што се наоѓаат кон од подрачјето на областа (Белград, Загреб, Љубљана, Сарајево и Скопје), приправниците во службата на овие народни одбори, односно кај нивните подредени организациони единици, установи и претпријатија.

5) Испитните комисии на почеток на секоја година ги именува:

а) министерот на финансиите на народната република за стручните испити што се полагаат кај министерството на финансиите на народната република а по предлог на извршните одбори на обласните народни одбори, односно извршните одбори на народните одбори на градовите што се наоѓаат кон од подрачјето

на областа за стручните испити што се полагаат кај овие извршни одбори.

б) надлежниот член на владата на народната република, односно претседателот на комитетот и комисијата на владата на народната република или генералниот секретар на владата на народната република во согласност со министерот на финансиите на народната република, за стручните испити што се полагаат кај неговото министерство, комитет и комисија или кај претседателството на владата на народната република.

в) Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната Покраина Војводина за испитите што се полагаат кај овој одбор и за тоа го известува министерот на финансиите на народната република Србија, кој што може во истата комисија да одреди и свој претставник и овој влегува во состав на таа комисија.

г) Извршниот одбор на Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохиска Област, во согласност со Министерот на финансиите на Народната Република Србија за испитите што се полагаат кај овој одбор.

Доколку извршните одбори на обласните и градските народни одбори наведени под а) на оваа точка, немаат достаточен број на стручњаци за состав на испитните комисии стручњациите ќе им ги одреди самиот министер на финансиите на народната република.

б) Еден од членовите на секоја комисија е претставник на персоналната служба.

7) Надлежните членови на владата на народната република претседателите на комитетите и комисиите на владите на народните републики и Генералниот секретар на Владата на народната република можат, во согласност со министерот на финансиите на народната република, да образуваат заедничка испитна комисија за 2 или повеќе ресори или со пристап од министерот на финансиите на народната република приправниците во службата на својот ресор да ги упати на полагање на стручните испити пред комисијата на министерството на финансиите на народната република.

8) Надлежниот член на владата на народната република, претседателот на комитетот и комисијата на владата на народната република и Генералниот секретар на владата на народната република во согласност со министерот на финансиите на народната република и со односниот извршен одбор на Обласниот народен одбор може приправниците во служба кај нему подредените организациони единици и нивните установи и претпријатија од територијата на некој обласен народен одбор да ги упати на полагање на стручниот испит пред комисијата на односниот извршен одбор на обласниот народен одбор.

На ист начин можат да бидат упатени на полагање стручниот испит пред комисијата на односниот извршен одбор на обласниот народен одбор и приправниците во служба кај народните одбори и нивните установи и претпријатија кои што спрема точката II под 4) б) по ресорната линија би требало да полагаат испит кај министерството на народната република, комитетот и комисијата на владата на народната република или кај претседателството на владата на народната република.

III. Одредбите за стручните курсеви (чл. 22 до чл. 33 од правилникот) ќе се применуваат и на курсевите што се образуваат за службениците од финансиската струка на народните републики и народните одбори, на следен начин:

1) наставниот план и програмата за предметите на општото образование на сите стручни курсеви од финансиската струка, ги пропишува Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

2) Потреба за отворање на поедини курсеви, како и за спојување на два или повеќе курса во еден, должината за траењето на секој поедин курс преку минимумот, условите за прием на слушателите, бројот на слушателите и другите услови што се од значење (чл. 22 и чл. 24 од правилникот), за службениците од финансиската струка во служба кај народните републики, Автономната Покраина Војводина, Автономната Косовско-метохиска Област, народните одбори и нивните установи и претпријатија, одлучува со решение:

а) министерот на финансите на народната република за сите курсеви кај републичките финансиски управи;

б) надлежниот член на владата на народната република, претседател на комитетот и комисијата на владата на народната република и генералниот секретар на владата на народната република за сите курсеви кај другите органи на републичката управа, за кои што се укажува потреба а во согласност со министерот на финансите на народната република; и

в) Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната Покраина Војводина, Обласниот извршен одбор на Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохиска Област, извршните одбори на обласните народни одбори и извршните одбори на градовите што се навојраат вој од подрачјето на областа, и тоа само во поглед на курсевите од средниот ранг, а во согласност со министерот на финансите на народната република.

3) на планот и на програмата од специјалниот стручен дел за сите курсеви од финансиската струка може да му се додаде дополнителен стручен дел спрема природата на службата кај поедини ресори, за што решава министерот на финансите на народната република по предлог на односниот ресор.

4) Наставниците на курсевите во министерствата на финансите на народните републики ги одредува министерот на финансите на народната република од редовите на службениците на републичката финансиска управа и другите стручњаци.

Ако се одржуваат вој од министерството на финансите од народната република, преподавателите ќе ги одреди членот на владата на народната република, претседателот на комитетот односно на комисијата на владата на народната република, генералниот секретар на владата на народната република, Главниот извршен одбор на народната скупштина на Автономната Покраина Војводина, Обласниот извршен одбор на Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохиска Област и извршните одбори на градовите што се навојраат вој од подрачјето на областа од кругот на службениците на оние организациони единици кај кои што се одржуваат курсевите, републичките финансиски управи и другите стручњаци.

5) Министерот на финансите на народната република, односно органот во точ. III под 2) од ова напатствие, секоја година со решение ќе именува испитна комисија за курсевите. Еден член од комисијата е претставител на персоналната служба.

6) Поради обединување евиденцијата за одржување на овие курсеви во финансиската струка организирани од точката III под 2) на ова напатствие должни се пред отворањето на секој курс да ја известат персоналната служба на министерството на финансите на народната република за отворањето на курсот.

Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2300  
27 декември 1949 година  
Белград

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ, Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

65.

Врз основа на чл. 5 и 6 од Уредбата за материјалната помош за децата на работниците (наместениците) и службениците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 103/49) во согласност со Министерот на трудот на ФНРЈ, Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ и по прибавеното мислење на Советот за заштита на мајката и детето донесувам

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ДОПОЛНИТЕЛНОТО СНАБДУВАЊЕ НА НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА, ТРУДНИЦИТЕ И РОДИЛКИТЕ

1. Трудниците што се превземени на обезбедено снабдување покрај потрошачките карти за текстил и обувки (ВП) со 80 куповни точки што ги добиваат после навршувањето на 5 месеци трудното за лични потреби добиваат после 7 месеци трудното уште една потрошачка карта за вонредни потреби (ВП) со 100 куповни точки на кои можат да купат во продавниците на трговските претпријатија комплетен пакет за спрема на новороденото дете и за потребите до 6 месеци на старост, што содржува следен текстилен материјал:

3 конулучиња од танко платно, 3 бенџици од трикотажа, 3 капчиња, едно платено оделце, 9 тенки пелени, 6 пелени од фланел, 5 метара платно за постела на детето, 2 кјобиња (од памук) 2 крпи 1 тоалетни сапун, 2 шишиња за млеко, 2 цуци и едно гумирано платно.

Трговските претпријатија должни се при склучувањето на договор да обезбедат за трудниците потребен број на овие пакети.

2) По завршетокот на 6 месеци детето добива редовна потрошачка карта и ИД за текстил и обувки.

3) Мајките дојлки со мали деца до 6 месеци што имаат право на обезбедено снабдување имаат право на дополнително снабдување со артикли од сојузното обезбедено снабдување и тоа месечно:

3.000 гр брашно, 500 гр шеќер, 400 гр маст и 200 гр месо.

Овие артикли ќе се издаваат на последни дополнителни потрошачки карти за дојлки што ќе пропише Министерот на трговијата и снабдувањето на народната република.

4) Покрај редовната потрошачка карта мајките дојлки имаат право на дополнителна потрошачка карта МД за предметите за исхрана (свеже месо, млеко, јајца, сирење, путер, мармалада и друго).

Министрот на трговијата и снабдувањето на народната република во согласност со Министерот на народното здравје на народната република, ќе одреди видови и количини што ќе се обезбедат на мајката дојлка во текот на месецот.

5) Ова решение влегува во сила 1 февруари 1950 година.

Бр. 1348

28 јануари 1950 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласни:

Министер на трудот на ФНРЈ,

Љубчо Арсов, с. р.

Министер Претседател на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ,

др Павле Грегориќ, с. р.

66.

Врз основа на чл. 4 ст. 2 од Уредбата за работничките техникуми и чл. 3 од Општата уредба за стипендиите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 96/47), донесувам

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - СЛУШАТЕЛИТЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ ТЕХНИКУМИ

1. На работниците од организационите единици на Министерството на електростопанството на ФНРЈ (претпријатија и друго), што се слушатели на работничките техникуми, може да им се намали работното време најповеќе за 4 часа на ден, ако го бара тоа наставата во работничките техникуми и ако со тоа не се доведува во прашање извршувањето на планот на организационата единица. Ова намалување може да изнесува за слушателите од Првата година 2 часа, за слушателите од втората година 3 часа и за слушателите од третата година 4 часа.

Решение за намалувањето на работното време за секој поодделен работник донесува директорот на претпријатието односно старешината во согласност со своето административно-оперативното раководство.

2. Изгубената заработка поради намалувањето на работното време во смисла на точ. 1 ќе им ја надокнади на работниците-слушатели на работничките техникуми нивната организациона единица од средствата за стручноста издигање на кадровите по прописите од Општата уредба за стипендиите.

3. Намалувањето на работното време и доделување накнада во форма на стипендија за изгубената заработка може да се врши само за работниците-слушатели на редовните класови на работничките техникуми а не и за слушатели на припремните класови на тие техникуми.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, и се однесува на сите работници — слушатели на работничките техникуми што се запослени по ресорот на Министерството на електростопанството на ФНРЈ без оглед да ли се работничките техникуми под раководството на Министерството на електростопанство на ФНРЈ (генерални и главни дирекции) или под раководство на други сојузни или републички министерства.

Бр. 2540

11 јануари 1950 година

Белград

Министер на електростопанството на ФНРЈ,  
инж. Никола Петровиќ, с. р.

67.

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за привремените норми и привремените технички прописи во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/47) и решението од Претседателот на Сојузната планска комисија бр. 5090/49 година за специфичниот карактер на железничките мостови и пропусни како градежни работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 87/49), донесувам

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ МОСТОВИ И ПРОПУСТИ

1) За изработка на проектите на железничките камени и челични мостови и пропусни на железничките линии од јавниот саобраќај под управа на Министерството на железниците на ФНРЈ и на индустриските линии и колосеци што имаат непосреден приклучок на овие линии, важат привремените технички прописи што се составен дел на ова решение а ќе се печатат како посебно издание на Министерството на железниците на ФНРЈ.

2) Привремените технички прописи содржуваат следно:

I. Основните напатствија

II. Сметковните оптеретувања

III. Проектирањето на камените мостови и пропусни

IV. Проектирање на челичните мостови.

3) За изработка на проектите од бетонски и армирано бетонски мостови и пропусни ќе се донесат посебни прописи.

4) Техничките прописи наведени под 1) ќе важат како времени за пробниот период до 31 декември 1950 година. Во времето до 1 октомври 1950 година можат да се стават забелешки на овие технички прописи, кои што ќе се земат во оглед при изработката на дефинитивните технички прописи.

5) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

М. бр. 2138

18 јануари 1950 година

Белград

Министер на железниците на ФНРЈ,  
Тодор Вујасиновиќ, с. р.

68.

Врз основа на чл. 36 од Уредбата за патните и селидбените трошкови на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 98/48) прописувам

### ТРЕТО НАПАТСТВИЕ

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШКОВИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

I. Одредбите од ст. 1 под II на Првото Напатствие за спроведување на Уредбата за патните и селидбените трошкови на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/49) ќе се применуваат на сите службеници како сојузни и републички така и на службениците на народните одбори, кога патуваат вон од местото на службувањето а во границите на подрачјето од еден околински народен одбор. Ова се однесува и на службениците во градовите што се надвоени од составот на околинјата.

II. За постојани курирски патувања на утврдените курирски линии може наместо дневница да се одреди паушална месечна накнада чии што износ не може да биде поголем од 70% од дневницата што би ја добил службеникот спрема бројот на деновите проведени на службеното патување.

Висина на накнадата во границите на претходниот став ја одредува надлежниот член на владата или старешината што е овластен од него.

III. Накнада за селидбените трошкови во смисла на чл. 15 од Уредбата за патните и селидбените трошкови на државните службеници припаѓа и на фамилијата на службеникот што оди на отслужување на редовен кадровски срок, и тоа од местото на службувањето до местото во кое што ќе се настанат фамилијата.

Застареноста предвидена во последниот став на чл. 15 од споменатата уредба ќе се примени и на побарувањата од оваа накнада.

IV. Кога службеникот за време на траењето на службеното патување, по една иста работа а пред завршетокот на работата поради која што отпатуваат се враќа во местото на службувањето, пресметката ќе се изврши на тој начин што ќе се собере бројот на часовите проведени на работа вон од местото на службувањето и врз основа на вкупниот број на часовите ќе се пресмета бројот на дневниците.

Времето до 6 часа проведено на службено патување не може да се зема во оглед кај пресметувањето на накнадата по претходниот став.

V. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 167  
24 јануари 1950 година  
Белград

Секретар на Владата на ФНРЈ  
за персонална служба,  
Велко Петровиќ, с. р.

## УКАЗИ

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а на предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, донесува

### УКАЗ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НОВ И ОДЗИВАЊЕ НА ДОСЕГАШИНИОТ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР ВО ТЕЛ АВИВ**

1) Се одзива и разрешава од должноста илж Брозина Никола, досегашен извонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Тел Авив.

2) Се назначува за извонреден пратеник и ополномошен Министер на ФНРЈ во Тел Авив Миличевич Никола, досегашен советник на Министерството на надворешните работи на ФНРЈ.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 3  
4 јануари 1950 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот  
Потпретседател,  
М. Пијаде, с. р.

Претседател,  
др И. Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а на предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, донесува

### УКАЗ

**ЗА ОДЗИВАЊЕ НА ПЕТРИЧ ЈАКША ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ТИРАНА**

Се одзива од својата досегашна должност Петрич Јакша, извонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Тирана.

Министерот на Надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 5  
4 јануари 1950 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот  
Потпретседател,  
М. Пијаде, с. р.

Претседател,  
др И. Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а на предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, донесува

### УКАЗ

**ЗА ОДЗИВАЊЕ НА ПИРЦ ХРАНЦА ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО БУЕНОС АИРЕС**

Се одзива од својата досегашна должност Пирц Франц, извонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Буенос Аирес.

Министерот на Надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 6  
4 јануари 1950 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот  
Потпретседател,  
М. Пијаде, с. р.

Претседател,  
др И. Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а на предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, донесува

### УКАЗ

**ЗА ОДЗИВАЊЕ НА СТИЛИНОВИЧ МАРЈАН ОД ДОЛЖНОСТА НА АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ПРАГ**

Се одзива од својата досегашна должност Стилинович Маријан, Амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Праг.

Министерот на Надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 7  
4 јануари 1950 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот  
Потпретседател,  
М. Пијаде, с. р.

Претседател,  
др И. Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а на предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, донесува

### УКАЗ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО БУЕНОС АИРЕС**

Се назначува за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Буенос Аирес Стилинович Маријан, досегашен амбасадор на ФНРЈ во Праг.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 8

4 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Потпретседател,

М. Пијаде, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

## РЕШЕНИЯ

За директор на Товарната на сплошните метални инструкции „Франц Лескошек“ Марибор — Тезно, со решение од Министерот на тешката индустрија на ФНРЈ бр. 4926/49, е назначен Шенк Јоже, досегашен помошник на директорот на Титовите заводи „Литострој“.

За директор на Фабриката за електричните машини „Раде Кончар“ во Загреб со решение од Министерот на тешката индустрија на ФНРЈ бр. 716/49 е назначен Вршка Винко, досегашен директор на фабриката на вагони „Јасеница“ — Смедеревска Паланка.

За директор на планот на Главната дирекција на сојузната електроиндустрија на ФНРЈ бр. 5054/49, е назначен Мусулин Светозар, досегашен индустриски инженер на истата дирекција.

За директорот на фабриката на земјоделски машини „Победа“ — Нови Сад, со решение од Министерот на тешката индустрија на ФНРЈ бр. 8191/49, е назначен Живкович Лазар, досегашен директор на претпријатието „Авторемонт“ „Бачка“ Нови Сад.

За главен инженер на Индустријата на машини локомотиви и мостови „Гууро Гјакович“ — Славонски Брод, со решение од Министерот на тешката индустрија на ФНРЈ бр. 8684/49, е назначен Кланшек Франьо, досегашен индустриски техничар од истата фабрика.

За директор на Реонската дирекција за обработка на тутун во Ниш, со решение од Министерот на лесната индустрија на ФНРЈ бр. 7685/49, е назначен Ранкович Драгомир, досегашен службеник на истата дирекција.

За директор на планот на Главната дирекција на сојузната графичка индустрија, со решение од Министерот на лесната индустрија на ФНРЈ бр. 6979/49, е назначен Јованович Богољуб, досегашен секретар на Централната управа на синдикатите на работниците и службениците од графичката индустрија на ФНРЈ.

За помошник на директорот на претпријатието Рафинерија на нафта Ријека, со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 9959/49, е назначен Деспот Петар, досегашен помлад управен референт на Материјалниот сервис во Загреб.

За помошник директора на претпријатието за производство на нафта Долна Лендава, со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 1107/49, е назначен Јакулин Сава, бивши секретар на ОЗКЗ Доња Лендава.

За главен инженер на рудникот „Алексинац“, со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр.

9725/49, е назначен Перишич Мирко, досегашен помлад инженер на истиот рудник.

За директор на претпријатието, за производство на нафта — Гојло со Решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 9087/49 е назначен Ердељац Петар, досегашен директор на централната машинска работилница во Загреб.

За помошник на директорот на рудникот „Какањ“ со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 10288/49, е назначен Буза Мустафа, досегашен индустриски раководител на истиот рудник.

За главен инженер на Сенско — ресавските рудници на јаглен со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 5525/49, е назначен Миладиновиќ Боровоје, досегашен шеф на оперативата на производството од истиот рудник.

За директор на рудникот на јаглен Соко, со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 9385/49, е назначен Дедић Милivoје, досегашен индустриски раководител на Металното претпријатие во Лескован.

За помошник на директорот на Рудникот на мрк јаглен Раствик со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 8163/49, е назначен Слуга Иван, досегашен работник на Фабриката за Цемент Трбовје.

За помошник на директорот на Истарските јагленокопи Раша, со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 11590/49, е назначен Нишич Марио, досегашен претседател на синдикалното веќе во Раша.

За директор на рудникот на лигнит Крека со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 9945/49, е назначен Бешлагич Хуска, досегашен помошник на директорот на рудниците на мрк јаглен „Тито—Бановиќи“.

За помошник на директорот на Иванечките рудници со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 8146/49, е назначен Гвајдек Иван, досегашен управник на погонот Ладање Доње.

За директор на претпријатието за производство и преработка на уљани шпирити Мирановац, со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 2028/49, е назначен Бранешевич Никола, досегашен директор на претпријатието „На-Ма“.

За директор на претпријатието на „Југонафта“, со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 11003/49, е назначен Мартиновиќ Гојко, досегашен директор на Рударското-набавно-продавното претпријатие.

За управник на Заводот за геолошки истражувања за Народна Република Словенија, со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 10136/49, е назначен Жвогар Станислав, досегашен началник на Одделението транспортниот план на Министерството на рударството на ФНРЈ.

За помошник за директорот по општите работи на Рудникот на мрк јаглен „Тито—Бановиќи“, со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 8582/49, е назначен Бешович Смаил, постар административен манипулант на истиот рудник.

Со решение од Министерот на соопштенијата на ФНРЈ бр. 535/49, се назначени: за началник на Финансијско-книговодственото одделение на Министер-

ството на соопштенијата на ФНРЈ, Калопер Милош, досегашен вршител на истата должност и за началник на Управата за стручно издигање на работниците и службениците на Министерството на соопштенијата на ФНРЈ Кресоевич Бранко, досегашен вршител на истата должност.

За Главен директор на Главната дирекција на паракодоградбите, со решение од Министерот на соопштенијата на ФНРЈ бр. 537/50, е назначен Нешач Антоние, досегашен повисок индустриски инженер на Министерството на соопштенијата на ФНРЈ.

За началник на Организационото-инструкторското одделение на Министерството на шумарството на ФНРЈ, со решение од Министерот на шумарството на ФНРЈ бр. 82/50, е назначен Марјанович Павле, досегашен повисок шумарски инженер на истото министерство.

За началник на Ревизионото одделение на Министерството на градежите на ФНРЈ, со решение од Министерот на градежите на ФНРЈ бр. 60/50, е назначена Флегџ Олга, досегашен секретар на истото Министерство.

За заменик на генералниот директор за кадрови на Генералната дирекција на градежното претпријатие „Нови Београд“ со решение од Министерот на градежите на ФНРЈ бр. 65/50, е назначен Јованич Стаменко.

За началник на Планот на цените и финансите на Министерството на градежите на ФНРЈ со решение од Министерот на градежите на ФНРЈ бр. 59/50, е назначен Данулович Петар, досегашен началник на ревизионото одделение на истото Министерство.

За помошник на Генералниот директор за организациони прашања на Генералната дирекција на градежното претпријатие „Нови Београд“, со решение од Министерот на градежите на ФНРЈ бр. 53/50, е назначен Радишич Богдан, досегашен заменик на генералниот директор за кадрови од истата дирекција.

За началник на Оперативниот план и евиденција на Министерството на градежите на ФНРЈ со решение од Министерот на градежите на ФНРЈ бр. 149/50, е назначен Павлович Бранислав, досегашен повисок градежен инженер на истото Министерство.

За директор на Трговскиот биро, во Њујорк, со решение од Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ бр. 149/50, е назначен Хабјанич Бено, досегашен трговински изасланик во САД.

За секретар на Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ бр. 5491/49, е назначен Мартич Лазар, досегашен повисок комерцијалист на истото Министерство.

За помошник на директорот на претпријатието „Агропродукт“, со решение од Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ бр. 151/50, е назначен Мартиновиќ Никола, досегашен повисок економист на Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

За трговински изасланик во Египет, со решение од Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ бр. 5359/49, е назначен Маравич Драгомир, досегашен повисок комерцијалист на Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

## ИЗ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 1 од 5 јануари 1950 година објавува:

**Наредба** за измени и дополненија на Наредбата за Генералниот план за одбрана од поплава на подрачјето на Босанска Посавина и подрачјето на реката Млада (прилог);

Во бројот 2 од 12 јануари 1950 година објавува: **Решение** за границите на туристичките заштитни предели на Борачко Езеро, Јахорина и Требевиќја;

**Наредба** за лозјарските и овоштарските реони во кои што лозјата и овоштарниците нема да се засметуваат во обработлива поврнина при задолжителниот откуп на добиток и свињи;

**Наредба** за лозјарските и овоштарските реони во кои што лозјата и овоштарниците нема да се засметуваат во обработлива поврнина при одредувањето на задолжително продавање житарици.

**Напатствие** за одредување учестието во пазарнишната добивка на занаетските задруги и претпријатија.

## СОДРЖАЈ

	Страна
55. Указ за назначувањето на Сојузната изборна комисија — — — — —	109
56. Уредба за редот во луките — — — — —	109
57. Уредба за материјалната одговорност на службениците во ресорот на Министерството на соопштенијата на ФНРЈ — — — — —	111
58. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за повластичите во возење на ратните воени инвалиди и остаталите лица кои што уживаат инвалидска заштита — — — — —	112
59. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за пренесувањето на државните стопански претпријатија од надлежноста на еден во надлежноста на друг државен орган — — — — —	113
60. Уредба за измените и допуните на Уредбата за данок на добивката — — — — —	114
61. Решение за даночната стопа на данокот на добивката — — — — —	115
62. Правилник за организацијата и работењето на комисијата за работни норми во електростопанството — — — — —	116
63. Правилник за премините за заштита на гориво и мазиво на пловните објекти во експлоатација на внатрешните пловидба — — — — —	117
64. Напатствие за спроведување на Правилникот за приправничката служба, стручните испити и стручните курсеви во финансиската струка — — — — —	118
65. Решение за дополнително снабдување на трудниците, родилките и новородените деца — — — — —	120
66. Решение за сматување на работното време на работниците-слушателите на работничките техникуми — — — — —	121
67. Решение за привремените технички прописи за изработка на проектите на железничките мостови и пропусти — — — — —	121
68. Трето напатствие за спроведување на Уредбата за патните и селидбените трошкови на државните службеници — — — — —	121